

20080350550

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2 ,

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ**

, 11 2008

. 07-1271/1
11 2008

Бранко Црвенковски, . . ,

Љубиша Георгиевски, . . ,

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ

1
“ ” 58/2006),
31 (2) 3 .
“ (1) 32 (1) : 2
“(1) I -
:
- ,
- ,
- , 353 5,
359 , 357 ,

- 215 2, 273, 313, 358, 394, 368- , 394- , 394- , 418- , 418- , ” (2) : , , II - , , II - , II - ” 35 (1) 6 3 : “ “ : “ “ 36 (1) : “ “ “(2) (1) (2) (3), : (1) (3) (1) : , ; “(4) (2) (4) : (2) (3) , (3) (5) : “ ”

“(5)

“ (4) (6)

36 36- , 5 :

(1) “ 36- 36 (1) 15

(2) 36 (1)

(3)

(1) 1 “ , 35

46 : 6

”(1)

-

-

-

-

(2)

”

126 (1) : 7

”

” 43 (1) (“
36/95, 45/95 64/2003)

.”

(2) :” 43 (1) (2) (“
:” 1 ” 36/95, 45/95 64/2003)”
127 :” (1) (2)” 8 :” (1)”
9
“
”.